

КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за учество на конференцијата изнесува:

1. за учесници на конференцијата
.....(130 EUR) 8.000,00 МКД
2. за членови на МАКЛАБ
.....6.500,00 МКД

Котизацијата вклучува:

- материјали за конференцијата
- коктел за добредојде
- свечена вечера
- освежување во текот на паузите

Уплата на котизацијата се врши на жиро сметка:

Денарска – 200002388318375

Стопанска банка АД Скопје

Инструкции за плаќање од странство:

STOPANSKA BANKA AD SKOPJE

“11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, R. Makedonija

SWIFT: STOBMK2X

IBAN: MK07200002525927910 – EUR

Beneficiary: MAKLAB SKOPJE

Address: Bul.Kuzman Josifovski-Pitu 28/3-113
1000 Skopje, Makedonija

со задолжителна назнака на името и презимето на учесникот и цел на уплата:

“за конференција Квалитет и компетентност 2017”.

ПРИЈАВА

Пријавата за учество можете да ја најдете на веб страната на МАКЛАБ


www.maklab.org.mk

Ве молиме пополнетата пријава заедно со потврдата за извршена уплата да ја испратите на maklab@maklab.org.mk

СМЕСТУВАЊЕ

Сместувањето на учесниците на конференцијата е организирано во хотел Силекс, Охрид, Република Македонија.

Ве молиме, резервација за сместувањето да направите директно во хотел Силекс со назнака: за Конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017”



Хотел Силекс

info@hotelsileks.mk



МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА ЛАБОРАТОРИИ И
ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА

МАКЛАБ



ИНСТИТУТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА РМ

Трета Меѓународна Конференција

КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017



14-16 Септември 2017

ОХРИД
Република Македонија



ПОКАНА

Почитувани,

Во име на организациониот одбор, Ве покануваме да учествувате на

Третата Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ2017,, во организација на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ и Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ).

Особено сме горди дека успеваме конференцијата да ја организираме традиционално веќе трет пат и очекуваме и оваа година конференцијата да ги исполни очекувањата како на организаторите така и на учесниците, давајќи исклучителен придонес кон развојот и унапредувањето на квалитетот и компетентноста на лабораториите и инспекциските тела во Република Македонија.

Ве повикуваме да дадете и Ваш придонес кон оваа наша цел преку инспиративни предавања, мотивирачки дискусии и отворена размена на искуства со лабораториите, инспекциските тела и институциите за квалитет од регионот и пошироко.

Како организатори сметаме дека и оваа година ќе имате исклучителна можност за незаборавно дружење и отварање на можности за идна соработка.

Срдечно го очекуваме Вашето присуство.

М-р Магдалена Трајковска Трпевска

Д-р Трпе Ристоски

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

- Др. Трпе Ристоски
- Проф. Др. Анита Грозданов
- Проф. Др. Марија Чундева Блаер
- М-р Магдалена Трајковска Трпевска
- Татјана Кузмановска

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

- М-р Магдалена Трајковска Трпевска
- Др. Трпе Ристоски
- Марко Нововиќ
- Елизабета Стефанова
- Маја Спасовска
- Елена Трпчевска
- М-р Анита Талаја Борота

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

- ♦ Значењето на акредитацијата за следење на Европските насоки за обезбедување на квалитет и нивно усогласување со законската регулатива на РМ
- ♦ Практични искуства од имплементацијата за системите за квалитет во лабораториите, инспекциските тела и телата за сертификација
- ♦ Испитување, контрола на квалитет и следење на состојбите во животната и работната средина
- ♦ Испитување на квалитетот и безбедноста на храната
- ♦ Примена на системите за квалитет во градежништвото

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Доставување на апстракти

..... Најдоцна до 31.05.2017

Доставување на трудови

..... Најдоцна до 15.07.2017

Пријавување за учество

..... Најдоцна до 01.08.2017

Уплата на котизација

..... Најдоцна до 10.09.2017

Службени јазици на конференцијата се македонски и англиски.

КОНТАКТ

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА ЛАБОРАТОРИИ И ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА
МАКЛАБ

Бул.Кузман Јосифовски Питу бр. 28/3
лок.13,
Скопје, Република Македонија
Тел: ++389 72 205 808
++389 2 2448 058

Лица за контакт:
Елизабета Стефанова

maklab@maklab.org.mk

www.maklab.org.mk